



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 5 јуни 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXV

Цена на овој број е 1,50 динари. — Претплата за 1969 година, изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

362.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69 и 22/69) по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. Царинските органи при царинењето на стоките контролираат дали фактичната состојба на стоките им одговара на податоците од пријавата за склучената работа во поглед на регулираниот извоз односно увоз на стоките.

Ако царинскиот орган при царинењето на стоките утврди дека фактичната состојба на стоките не им одговара на податоците од пријавата за склучената работа во поглед на регулираниот извоз односно увоз на стоките, царинарницата со решение ќе определи кои исправи и документација треба извозникот односно увозникот да поднесе за извозот односно увозот на стоките што се царинат.

Ако извозникот односно увозникот во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението од ставот 2 на оваа точка не ѝ ги поднесе на царинарницата исправите и документацијата наведени во тоа решение, царинарницата нема да дозволи извоз на стоките односно во смисла на членот 50 од Царинскиот закон ќе ги одземе стоките што се увезуваат.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 102

28 мај 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

363.

Врз основа на членот 85 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КОМИТЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Се укинуваат комитетите на Сојузниот извршен совет, и тоа: Комитетот за сообраќај, Комитетот за туризам и Комитетот за урбанизам, станбени и комунални прашања.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 104

21 мај 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

364.

Врз основа на членот 4 од Уредбата за издатоците за службени патувања во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТРУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Надоместокот за дневници што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци при службено патување во одделни странски земји изнесува по групи работни места, до:

за Авганистан:

I група работни места	22	пресм. долари
II „ „ „	20	„ „
III „ „ „	20	„ „
IV „ „ „	18	„ „

за Албанија:

I група работни места	18	пресм. долари
II „ „ „	16	„ „
III „ „ „	14	„ „
IV „ „ „	12	„ „

за Алжир:

I група работни места	22	пресм. долари
II „ „ „	20	„ „
III „ „ „	18	„ „
IV „ „ „	16	„ „

за Аргентина:

I група работни места	22	САД долари
II „ „ „	20	„ „
III „ „ „	18	„ „
IV „ „ „	16	„ „

за Австралија:

I група работни места	25	САД долари
II „ „ „	22	„ „
III „ „ „	18	„ „
IV „ „ „	16	„ „

за Австрија:

I група работни места	500	австр. шилинзи
II „ „ „	450	„ „
III „ „ „	400	„ „
IV „ „ „	350	„ „

за Белгија:

I	група работни места	1.100	белг. франци
II	" " "	1.000	" "
III	" " "	900	" "
IV	" " "	750	" "

за Боливија:

I	група работни места	22	САД долари
II	" " "	20	" "
III	" " "	18	" "
IV	" " "	16	" "

за Бразил:

I	група работни места	22	САД долари
II	" " "	20	" "
III	" " "	18	" "
IV	" " "	16	" "

за Бугарија:

I	група работни места	16	пресм. долари
II	" " "	14	" "
III	" " "	12	" "
IV	" " "	10	" "

за Бурма:

I	група работни места	10	англ. фунти
II	" " "	9	" "
III	" " "	8	" "
IV	" " "	7	" "

за Велика Британија:

I	група работни места	9	англ. фунти
II	" " "	8	" "
III	" " "	7	" "
IV	" " "	6	" "

за Венецуела:

I	група работни места	30	САД долари
II	" " "	28	" "
III	" " "	26	" "
IV	" " "	23	" "

за Гана:

I	група работни места	26	пресм. долари
II	" " "	26	" "
III	" " "	22	" "
IV	" " "	22	" "

за ДР Германија:

I	група работни места	20	пресм. долари
II	" " "	18	" "
III	" " "	16	" "
IV	" " "	14	" "

за СР Германија:

I	група работни места	70	марки
II	" " "	60	" "
III	" " "	50	" "
IV	" " "	40	" "

за Гвинеја:

I	група работни места	28	пресм. долари
II	" " "	28	" "
III	" " "	22	" "
IV	" " "	22	" "

за Грција:

I	група работни места	17	пресм. долари
II	" " "	15	" "
III	" " "	13	" "
IV	" " "	11	" "

за Данска:

I	група работни места	160	дан. круни
II	" " "	140	" "
III	" " "	120	" "
IV	" " "	100	" "

за Етиопија:

I	група работни места	22	САД долари
II	" " "	20	" "
III	" " "	18	" "
IV	" " "	16	" "

за Замбија:

I	група работни места	10	англ. фунти
II	" " "	10	" "
III	" " "	8	" "
IV	" " "	8	" "

за Израел:

I	група работни места	24	пресм. долари
II	" " "	22	" "
III	" " "	20	" "
IV	" " "	18	" "

за Индија:

I	група работни места	170	рупии
II	" " "	140	" "
III	" " "	130	" "
IV	" " "	110	" "

за Индонезија:

I	група работни места	11	англ. фунти
II	" " "	11	" "
III	" " "	9	" "
IV	" " "	9	" "

за Ирак:

I	група работни места	9	ирачки динари
II	" " "	8	" "
III	" " "	7	" "
IV	" " "	7	" "

за Иран:

I	група работни места	25	САД долари
II	" " "	25	" "
III	" " "	22	" "
IV	" " "	20	" "

за Ирска:

I	група работни места	7	англ. фунти
II	" " "	6	" "
III	" " "	5	" "
IV	" " "	4	" "

за Исланд:

I	група работни места	22	САД долари
II	" " "	20	" "
III	" " "	18	" "
IV	" " "	16	" "

за Италија:

I	група работни места	13.000	итал. лири
II	" " "	11.000	" "
III	" " "	9.000	" "
IV	" " "	8.000	" "

за Јапонија:

I група работни места	28	САД долари
II " " "	26	" "
III " " "	24	" "
IV " " "	22	" "

за Јемен:

I група работни места	25	САД долари
II " " "	25	" "
III " " "	20	" "
IV " " "	20	" "

за Јордан:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	20	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	16	" "

за Јужноафричка Унија:

I група работни места	6	англ. фунти
II " " "	5.5	" "
III " " "	5	" "
IV " " "	4.5	" "

за Камбоџа:

I група работни места	34	пресм. долари
II " " "	34	" "
III " " "	30	" "
IV " " "	30	" "

за Канада:

I група работни места	22	канад. долари
II " " "	20	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	15	" "

за Кина:

I група работни места	10	пресм. фунти
II " " "	10	" "
III " " "	8	" "
IV " " "	8	" "

за Кенија:

I група работни места	9	англ. фунти
II " " "	9	" "
III " " "	7	" "
IV " " "	7	" "

за Кипар:

I група работни места	6	англ. фунти
II " " "	5	" "
III " " "	4.5	" "
IV " " "	4	" "

за Конго-Киншаси:

I група работни места	28	САД долари
II " " "	28	" "
III " " "	27	" "
IV " " "	27	" "

за Конго-Бразавил:

I група работни места	28	САД долари
II " " "	28	" "
III " " "	27	" "
IV " " "	27	" "

за Куба:

I група работни места	22	пресм. долари
II " " "	20	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	16	" "

за Кувајт:

I група работни места	10	англ. фунти
II " " "	9	" "
III " " "	9	" "
IV " " "	8.5	" "

за Либија:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	15	" "
IV " " "	13	" "

за Либија:

I група работни места	10	англ. фунти
II " " "	10	" "
III " " "	8	" "
IV " " "	8	" "

за Малезија:

I група работни места	30	пресм. долари
II " " "	30	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за Мали:

I група работни места	30	САД долари
II " " "	30	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за Мароко:

I група работни места	20	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Мексико:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Монголија:

I група работни места	26	пресм. долари
II " " "	24	" "
III " " "	22	" "
IV " " "	20	" "

за Непал:

I група работни места	8	англ. фунти
II " " "	7	" "
III " " "	6.5	" "
IV " " "	5.5	" "

за Нигерија:

I група работни места	10	англ. фунти
II " " "	10	" "
III " " "	8	" "
IV " " "	8	" "

за Нов Зеланд:

I група работни места	7	англ. фунти
II " " "	6	" "
III " " "	5	" "
IV " " "	5	" "

за Норвешка:

I група работни места	160	норв. круни
II " " "	140	" "
III " " "	120	" "
IV " " "	100	" "

за ОАР:

I група работни места	24	пресм. долари
II " " "	22	" "
III " " "	20	" "
IV " " "	18	" "

за Пакистан:

I група работни места	9	англ. фунти
II " " "	9	" "
III " " "	7	" "
IV " " "	7	" "

за Парагвај:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	16	" "

за Перу:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	20	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	16	" "

за Полека:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Португалија:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Романија:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Саудиска Арабија:

I група работни места	28	САД долари
II " " "	28	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за Сенегал:

I група работни места	10	англ. фунти
II " " "	10	" "
III " " "	9	" "
IV " " "	9	" "

за САД:

I група работни места	30	САД долари
II " " "	26	" "
III " " "	24	" "
IV " " "	22	" "

за СССР:

I група работни места	25	пресм. долари
II " " "	23	" "
III " " "	20	" "
IV " " "	18	" "

за Сингапур:

I група работни места	30	САД долари
II " " "	30	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за Сирија:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	15	" "
IV " " "	15	" "

за Сомалија:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	22	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	18	" "

за Судан:

I група работни места	9	англ. фунти
II " " "	8	" "
III " " "	7	" "
IV " " "	6	" "

за Шведска:

I група работни места	25	САД долари
II " " "	25	" "
III " " "	22	" "
IV " " "	22	" "

за Танзанија:

I група работни места	8	англ. фунти
II " " "	8	" "
III " " "	7	" "
IV " " "	7	" "

за Тунис:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	20	" "
III " " "	18	" "
IV " " "	16	" "

за Турција:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Уганда:

I група работни места	10	англ. фунти
II " " "	10	" "
III " " "	8	" "
IV " " "	8	" "

за Унгарија:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Уругвај:

I група работни места	20	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Финска:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	19	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Франција:

I група работни места	110	франц. франци
II " " "	100	" "
III " " "	90	" "
IV " " "	80	" "

за Холандија:

I група работни места	75	хол. форинти
II " " "	70	" "
III " " "	60	" "
IV " " "	50	" "

за Цејлон:

I група работни места	8	англ. фунти
II " " "	7	" "
III " " "	6,5	" "
IV " " "	6,5	" "

за Чехословачка:

I група работни места	20	пресм. долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Чиле:

I група работни места	22	САД долари
II " " "	18	" "
III " " "	16	" "
IV " " "	14	" "

за Швајцарија:

I група работни места	85	швајц. франци
II " " "	75	" "
III " " "	65	" "
IV " " "	55	" "

за Шведска:

I група работни места	130	швед. круни
II " " "	120	" "
III " " "	100	" "
IV " " "	90	" "

за Шпанија:

I група работни места	1.000	пезети
II " " "	900	" "
III " " "	800	" "
IV " " "	700	" "

за другите земји на Јуж-
на и Централна Америка:

I група работни места	28	САД долари
II " " "	28	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за неопфатените земји на
Африка:

I група работни места	30	САД долари
II " " "	30	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

за неопфатените земји на
Азија:

I група работни места	30	САД долари
II " " "	30	" "
III " " "	25	" "
IV " " "	25	" "

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65 и 47/66).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 103
28 мај 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

365.

Врз основа на членот 44 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62) и членот 11 точка 3 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА АТЕСТИРАЊЕ ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ

1. Тркалните лежаи што се пуштаат во промет мораат да бидат снабдени со атест со кој се утврдува дека ги исполнуваат условите, пропишани со југословенските стандарди, за пуштање во промет односно за употреба на тие производи.

Тркалните лежаи за кои не постојат југословенски стандарди (лежаи со доловен систем на мери, специјални лежаи и др.) можат да се пуштаат во промет само ако се снабдени со атест со кој се утврдува дека им одговараат на препораките на Меѓународната организација за стандардизација (ISO-препораки) односно на нив слични признаени странски стандарди.

2. Атестите за тркални лежаи ги издава стручна работна организација што располага со стручни кадри и опрема определена со југословенскиот стандард и која ќе се регистрира за издавање атест за тркални лежаи.

Атестите за тркални лежаи се издаваат на начинот определен со југословенскиот стандард.

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа наредба се однесуваат и на тркалните лежаи што се увезуваат.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, тркалните лежаи што не се произведуваат во Југославија можат да се пуштаат во промет без атест издаден според одредбите од оваа наредба ако се снабдени со атест издаден од странскиот производител.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за атестирање тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/67).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1970 година.

Бр. 3168

26 мај 1969 година

Белград

Сојузен секретар

за стопанство,

д-р Боровое Јелиќ, с. р.

366.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 41/68, 49/68, 54/68 и 8/69) во точката 2 во одредбата

под 53 точката се заменува со записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„54) „Горење“, Велење,

55) Здружено предузеће „Јадранброд“, Загреб.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9006

26 мај 1969 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнудерл, с. р.

367.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69 и 23/69) во точката 1 одредбите под 20 и 21 се менуваат и гласат:

- „ 20) 091-30-11 Маст свинска сурова 15.01/1
во износ од 0,40 динари
за 1 килограм;
- 21) 091-30-12 Маст свинска пресувана 15.01/1
во износ од 0,40 динари
за 1 килограм;“.

Во одредбата под 102 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

- „103) 061-90-20 Гликоза, декстроза и
гроздов шеќер 17.02/4, 5 и 6
во износ од 0,50 динари
за 1 килограм;
- 104) 112-40-10 Шпирит суров етилал-
кохол (до 80°) 22.09/1
во износ од 0,80 динари
за 1 литар.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-200

29 мај 1969 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

368.

Врз основа на членот 17 од Правилникот за измена и дополнења на Правилникот за утврдувањето на основиците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/69), Сојузниот завод за социјално осигурување го утврди пречистениот текст на Правилникот за утврдувањето на основиците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување, кој гласи:

Врз основа на членот 137 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

(Пречистен текст)

I. Основни одредби

Член 1

Обврзници на придонесите за социјално осигурување се: работници што личниот доход го остваруваат со работа кај државни органи, работни и други организации; лица чии примања се изедначуваат со личниот доход од работен однос ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку; лица што според Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување (во понатамошниот текст: Основниот закон) и други прописи или врз основа на договор за социјално осигурување се должни самите за себе да плаќаат придонеси; државни органи, работни и други организации; приватни работодавци за осигурените запослени кај нив и други обврзници определени со Основниот закон.

Член 2

Како обврзници за уплата на придонесите за социјално осигурување, според одредбите од чл. 10, 132, 134 и 136 од Основниот закон се сметаат: државни органи, работни и други организации, приватни работодавци и лица што се должни самите за себе да плаќаат придонес (во понатамошниот текст: обврзниците за уплата на придонесите).

Член 3

Обврзниците за уплата на придонесите ги уплатуваат следните придонеси за социјално осигурување:

- 1) основниот придонес за здравствено осигурување (чл. 77 и 78 од Основниот закон);
- 2) основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување (чл. 109 до 111 од Основниот закон);
- 3) додатниот придонес за здравствено осигурување (член 79 став 1 точка 1 од Основниот закон);
- 4) додатниот придонес за здравствено осигурување (член 79 став 1 точка 2 од Основниот закон);
- 5) додатниот придонес за здравствено осигурување (член 79 став 1 точка 3 од Основниот закон);
- 6) додатниот придонес за здравствено осигурување (член 79 став 2 од Основниот закон);
- 7) додатниот придонес за инвалидско осигурување (член 112 точка 1 од Основниот закон);
- 8) додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување (член 112 точка 2 од Основниот закон);
- 9) додатниот придонес за инвалидско осигурување (член 112 точка 3 од Основниот закон);

10) посебниот придонес за користење здравствено-заштита во странство (член 134 став 2 од Основниот закон);

11) посебниот придонес за здравствено осигурување на членови на семејството што престојуваат во Југославија (член 134 став 4 од Основниот закон);

12) придонесите за социјално осигурување за одделни категории осигуреници чие плаќање се регулира со републички прописи (член 134 став 1 и член 136 од Основниот закон);

13) вонредниот придонес за здравствено осигурување (чл. 86 и 87 од Основниот закон).

Придонесите од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овај член се сметаат, во смисла на овој правилник, како основни придонеси.

Член 4

Основните придонеси од членот 3 став 1 точ. 1 и 2 на овој правилник ги уплатуваат:

1) организациите за работниците во нив запослени — од запрениот дел од личниот доход на работниците;

2) приватните работодавци за осигурениците кај нив запослени — од своите средства;

3) организациите кои според законот или врз основа на договор за социјално осигурување се должни или презеле обврска да плаќаат придонес за осигурување за одделни категории осигуреници — на товар на своите средства, ако со закон односно со договор за социјално осигурување не е определено поинаку;

4) лицата што според Основниот закон или други прописи или врз основа на договор за социјално осигурување се должни сами за себеси да плаќаат придонес — од своите средства;

5) другите обврзници определени со републички прописи (член 136 од Основниот закон) — од средствата определени со тие прописи.

Додатните придонеси од членот 3 став 1 точ. 3, 7, 8 и 9 на овој правилник ги плаќаат:

1) организациите — на товар на трошоците на работењето;

2) приватните работодавци — од своите средства.

Додатните придонеси од членот 3 став 1 точ. 4, 5 и 6 на овој правилник ги плаќаат осигурениците, и тоа:

1) додатниот придонес од членот 3 став 1 точка 4 — од примањата остварени за работа што ја вршат заради дополнително стопанисување;

2) додатниот придонес од членот 3 став 1 точка 5 — од нето примањата на личниот доход од работен однос;

3) додатниот придонес од членот 3 став 1 точка 6 членовите на домаќинството што се занимаваат со земјоделска дејност а не се ослободени од плаќањето на придонес од личниот доход од земјоделска дејност (член 79 став 2 од Основниот закон) — од личниот доход од работен однос.

Исплатителите на личниот доход се должни додатните придонеси од ставот 3 на овој член да ги запрат и да ги уплатат на жиро-сметката на фондот на кој му припаѓаат.

Посебниот придонес од членот 3 став 1 точка 10 на овој правилник го плаќаат самите осигуреници — југословенски државјани што во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации — по основ на меѓународен договор, или кај странски работодавци, а се осигурени односно се должни на осигурување според југословенските прописи за социјалното осигурување. Овој посебен придонес го плаќаат и организациите за своите осигуреници што се наоѓаат на работа во странство.

Посебниот придонес од членот 3 став 1 точка 11 на овој правилник го плаќаат југословенските државјани што не се осигурени според Основниот закон за здравственото осигурување (член 134 став 4 од Основниот закон).

Придонесот за социјално осигурување од членот 3 став 1 точка 12 на овој правилник го плаќаат обврзниците на придонесот од членот 134 став 1 од Основниот закон и обврзниците определени со републички прописи (член 136 став 2 од Основниот закон).

Вонредниот придонес за здравствено осигурување од членот 3 став 1 точка 13 на овој правилник го плаќаат осигурениците од своите нето примања. Организациите што ќе одлучат делот од вонредниот придонес да го намираат од своите средства, тој дел на вонредниот придонес го плаќаат од средствата за лични доходи или од средствата на заедничка потрошувачка. Приватните работодавци вонредниот придонес го плаќаат од своите средства.

II. Основици за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување

Член 5

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување што ја сочинуваат личниот доход и другите примања, кои според членот 76 став 2 и членот 110 став 1 од Основниот закон и одредбите од Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на основот за плаќање придонес за социјално осигурување на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) служат за утврдување на пензискиот основ, се зема и како основица за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување, ако со овој или со друг сојузен закон не е определено поинаку.

За одделни категории осигуреници за кои со закон, со одлука на собранието на републиката или Југословенската заедница на социјалното осигурување односно со договор се определени постојани основици за осигурување, како основ за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување служат тие основици.

Кога придонесите за социјално осигурување за одделни категории осигуреници се определени со одлуки на собранието на републиката заедница во постојани износи, придонесите се плаќаат во тие износи.

Член 6

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување, ако со Основниот закон или со друг пропис не е определено поинаку, ја сочинува:

1) за основните придонеси — исплатениот личен доход и другите примања на одделен работник наведени во членот 5 став 1 од овој правилник односно постојаните основици од членот 5 став 2 на овој правилник;

2) за додатниот придонес за здравствено осигурување и за додатниот придонес за инвалидско осигурување од членот 3 став 1 точ. 3 и 7 на овој правилник — вкупно исплатениот личен доход и други примања на сите работници наведени во членот 5 од овој правилник односно постојаните основици од членот 5 став 2 на овој правилник;

3) за додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 3 став 1 точка 4 на овој правилник — примањата остварени за работата што ја вршат осигурениците заради дополнително стопанисување;

4) за додатниот придонес за здравствено осигурување од членот 3 став 1 точ. 5 и 6 на овој правилник — нето примањата на личниот доход од работен однос;

5) за додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување од членот 3 став 1 точка 8 на овој правилник — вкупно исплатениот личен доход и други примања на работниците наведени во членот 5 на овој правилник;

6) за додатниот придонес за инвалидско осигурување од членот 3 став 1 точка 9 на овој правилник — вкупно исплатените лични доходи на работниците наведени во членот 5 од овој правилник;

7) за вонредниот придонес за здравствено осигурување од членот 3 став 1 точка 13 на овој правилник — нето личниот доход на одделен работник.

Член 7

За работниците запослени кај приватни работодавци основните придонеси се пресметуваат и се плаќаат на личниот доход утврден со договорот (нето личен доход во фиксен износ или во процент од постигнатите резултати на работата, наголемен за придонесот од личниот доход од работен однос и за придонесот за образование). Вака утврдениот износ не ги содржи основните придонеси за социјално осигурување, придонесот за непосредна детска заштита, придонесот за додаток на деца и придонесот за запослување, па затоа стопата на основниот придонес за социјално осигурување определена за примена врз бруто личниот доход се пресметува по следната формула:

стопата на основниот придонес за социјално осигурување $\times 100$

100 — (стопата на основниот придонес за здравствено осигурување плус стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување плус стопата на придонесот за непосредна детска заштита плус стопата на придонесот за додаток на деца плус стопата на придонесот за запослување)

Стопите на додатните придонеси за социјално осигурување (член 3 став 1 точ. 3, 7 и 9) се пресметуваат по формулата од ставот 1 на овој член.

Член 8

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за социјално осигурување за југословенски државјани запослени во странство ја сочинува:

1) за лица запослени кај југословенски претставништва и организации во странство, како и за лица упатени во странство заради стручно усовршување и учење односно здобивање со практика (член 12 став 3 и член 43 од Основниот закон за здравственото осигурување) — просечниот месечен личен доход што тие лица го оствариле на своето работно место во Југославија во годината која ѝ претходела на годината во која лицето се запослило во странство односно во годината во која се запослило во странство, ако во претходната година не било запослено. Конечно пресметување на придонесите за социјално осигурување за овие лица ќе се изврши според завршната сметка со примена на соодветните стопи на придонесите врз фактичната основица која се добива кога основицата што служела во текот на годината за пресметување на придонесите ќе се помножи со индексот на зголемувањето на личниот доход по еден запослен работник во годината за која се врши пресметувањето. За пресметување на придонесите во наредната година се зема фактичната основица за претходната година. Ако е со завршната сметка утврдено дека не дошло до зголемување или дошло до намалување на личниот доход по еден работник запослен во работната организација, за пресметување на придонесите за социјално осигурување за годината која следи се зема основицата од претходната година.

Пример: Ако основицата за пресметување на придонесите за социјално осигурување во текот на годината изнесувала 2.000 динари, а индексот на просечното зголемување на личниот доход во организацијата по еден работник во однос на годината што ѝ претходела на годината за која се составува завршната сметка изнесува 120, фактичната просечна месечна основица за пресметување на придонесите за социјално осигурување за лице запосле-

но во странство за годината во која тоа се запослило во странство изнесува:

$$\frac{2.000 \times 120}{100} = 2.400;$$

2) за југословенските државјани што во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации по основ на меѓународни договори, или кај странски работодавци, ако за тоа време се осигурени кај југословенски носител на осигурување, како и за лица што стапиле во работен однос кај странски работодавец — основиците определени со Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за основите за определување на правото по основот на социјалното осигурување на лицата запослени во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63).

Основицата за пресметување и плаќање на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство ја сочинува:

1) за лицата наведени во точката 1 од ставот 1 на овој член — основицата што служи за пресметување и плаќање на основните придонеси за социјално осигурување, намалена за износот на придонесот од личниот доход (нето личен доход);

2) за лицата од точката 2 став 1 на овој член — основиците што служат за пресметување и плаќање на основните придонеси на овие лица.

Член 9

Ако личните доходи и другите примања по исклучок се пресметуваат и се исплатуваат во нето износи, придонесите за социјално осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стопите пресметани за примена врз нето личниот доход односно примањето. Стопата на придонесот се пресметува по следната формула:

Стопа на основниот придонес за социјално осигурување врз нето личниот доход односно примање

Стопата на основниот придонес за социјално осигурување $\times 100$

100 — (збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос плус збирот на стопите на придонесот за образование плус стопата на основниот придонес за здравствено осигурување плус стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување плус стопата на придонесот за непосредна детска заштита плус стопата на придонесот за додаток на деца плус стопата на придонесот за запослување).

Според формулата од ставот 1 на овој член се пресметуваат сите стопи на придонесите за социјално осигурување што имаат основици еднакви на основиците на основните придонеси за социјално осигурување, без оглед од кои средства се плаќаат тие придонеси.

Придонесот за социјално осигурување ќе се пресметува според формулата од ставот 1 на овој член и кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или тие се плаќаат по стопата на пониска од стопата по која придонесот се пресметува и се плаќа за мнозинството работници запослени во работните организации.

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се применуваат и врз пресметувањето на придонесите за социјално осигурување кога наместо личниот доход придонесот се пресметува од постојаните основици, ако со закон односно одлука или договор не е определено поинаку.

III. Пресметување и плаќање на придонесите за одделни категории осигуреници

Член 10

За учениците во стопанството и другите лица осигурени според чл. 13, 16, 17, 20, 23 и 25 од Основниот закон за здравственото осигурување, како и според чл. 21 и 22 од Основниот закон за инвалидското осигурување, придонесите се плаќаат за гранките на осигурување на кои се осигурени овие лица, од пропишаните основици со примена на определени стопи или во постојан износ зависно од одлуката на републичката заедница на социјалното осигурување.

За членовите на рибарски задруги, за работниците — рибари запослени во рибарски стопански организации и за работниците — рибари запослени кај приватни работодавци што се занимаваат со рибарство придонесите се пресметуваат и се плаќаат од постојаните основици или од личниот доход односно од договорената плата со примена на определени стопи на придонесите.

За куќни помошници се пресметува и се плаќа придонесот од договорениот личен доход или од постојаните основици определени со одлука на собранieto на републичката заедница на социјалното осигурување со примена на определените стопи (член 186 од Основниот закон).

За лицата што вршат самостојна дејност, а кои се осигурени врз основа на закон или договор (уметници, адвокати, свештеници и други), придонесите се пресметуваат и се плаќаат по определените стопи од основиците утврдени со закон односно договор.

За членовите на семејството на југословенски државјанин запослен во странство што престојуваат во Југославија се плаќа посебен придонес за здравствено осигурување ако странскиот носител на осигурување му обезбедува здравствено осигурување само на југословенскиот државјанин запослен во странство, а не и на членовите на неговото семејство. Височината на овој придонес го определува собранieto на републичката заедница.

За осигурениците што по престанокот на задолжителното осигурување ќе го продолжат осигурувањето за здобивање и определување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, придонесот за ова осигурување се пресметува и плаќа според Одлуката за обезбедување продолжено пензиско и инвалидско осигурување и за плаќање придонес за продолжено осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65).

За странските државјани во случај на групно доброволно здравствено осигурување придонесот се плаќа во постојан износ (член 76 став 3 од Основниот закон).

Член 11

Од личниот доход на работниците што се во работен однос запослени кај еден или повеќе обврзници за уплата на придонесот — со работно време пократко од половината на полното работно време, се плаќа придонес за случај на несреќа при работата и заболување од професионална болест според одредбите од членот 10 став 1 на овој правилник.

Член 12

За запослените уживатели на старосна пензија по наполнувањето на полниот или со него издначен пензиски стаж (член 136 став 1 точка 1 од Основниот закон и член 61 од Основниот закон за инвалидското осигурување) се плаќа само придонесот за инвалидско осигурување за случај на несреќа при работата и професионално заболување што е определен со одлука на републичката заедница.

VI. Рокови, место и начин за плаќање на придонесите

Член 13

Придонесот за социјално осигурување му припаѓа на фондот на заедницата на социјалното осигурување на чие подрачје обврзникот за уплата на придонесот ја врши дејноста од која произлегува обврската за плаќање на придонесот. Ако исплатителот на личниот доход ја врши таа дејност надвор од подрачјето на заедницата на кое има свое седиште, тој и натаму придонесот за работниците што ги уплатува на вршење тие работи го уплатува во корист на фондот на заедницата кај која тие работници се веќе осигурени.

Придонесот се уплатува кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата), и тоа: придонесот за здравствено осигурување — на жиро-сметката на фондот на здравственото осигурување, а придонесот за инвалидско и пензиско осигурување — на жиро-сметката на фондот на инвалидското и пензиското осигурување.

Ако на работи во странство една југословенска работна организација ангажира работници од друга југословенска работна организација, обврзник за уплатување на придонесите за социјално осигурување и натаму е работната организација чии работници се ангажираат на тие работи.

Додатниот придонес за здравствено осигурување (член 3 став 1 точ. 4, 5 и 6) му припаѓа на фондот на здравственото осигурување на комуналната заедница на социјалното осигурување кај која е осигурен работникот.

Член 14

Придонесот за социјално осигурување втасува за уплата, за обврзниците за уплата на придонесот во моментот на подигањето на средствата за лични доходи.

Обврзниците за уплата на придонесите што своето работење не го водат кај Службата придонесите ги плаќаат последниот ден во месецот за кој се врши исплатата на личниот доход, односно првиот ден во месецот ако исплатата на личниот доход е договорена однапред.

Осигурениците што самите се обврзници за уплата на придонесите ги плаќаат придонесите првиот ден во месецот (член 139 од Основниот закон).

Член 15

Придонесот за инвалидско и пензиско осигурување за воените осигуреници се уплатува кај Службата на жиро-сметката од членот 13 став 2 на овој правилник.

Член 16

Југословенските државјани запослени во странство, а кои за тоа време се осигурени според југословенските прописи, го плаќаат придонесот за социјално осигурување во валутата во која го примаат личниот доход преку најблискиот кореспондент на Народната банка на Југославија во односната земја или на начинот што ќе го определи Народната банка на Југославија ако во таа земја не постои кореспондент на Народната банка на Југославија.

Посебниот придонес за здравствено осигурување од членот 10 став 5 на овој правилник, го плаќаат обврзниците во валутата во која го примаат личниот доход или во динари.

Придонесот за југословенските државјани запослени во домаќинства на југословенски државјани во странство го плаќаат обврзниците во валутата во која го примаат личниот доход.

Придонесот од ст. 1 до 3 на овој член се уплатува на жиро-сметката на фондот на заедницата кај која осигуреното лице е пријавено на осигурување (член 13 став 2).

Член 17

Обврзникот за уплатување на придонесите е должен придонесите за социјално осигурување да ги уплатува со посебен налог-уплатница, и тоа: посебно придонесот за здравствено осигурување, а посебно придонесот за инвалидско и пензиско осигурување.

гурување, со ознака на периодот на кој се однесува исплатата на личниот доход, на основицата, стопата и износот, и тоа:

- 1) основните придонеси за социјално осигурување — со посебен налог-уплатница;
- 2) додатните придонеси за здравствено осигурување, посебните придонеси и вонредниот придонес — со еден налог-уплатница, при што се должни овие придонеси поединечно да ги искажуваат според следната спецификација:

Вид придонес	Основица	Стопа	Износ
1) Додатен придонес (член 3 став 1 од овој правилник):			
а) точка 3			
б) точка 4			
в) точка 5			
г) точка 6			
2) Посебен придонес			
3) Вонреден придонес			
Вкупно:			
3) додатните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување — со еден налог-уплатница, при што се должни овие придонеси поединечно да ги искажат според следната спецификација:			

Вид придонес	Основица	Стопа	Износ
1) Додатен придонес (член 3 став 1 од овој правилник):			
а) точка 7			
б) точка 8			
в) точка 9			
Вкупно:			

4) другите придонеси за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување што се плаќаат за одделни категории осигуреници а не се наведени во точ. 1 до 3 на овој став — со посебни налози (член 13 став 2), со ознака на категоријата на осигуреникот за која се плаќа придонесот.

Ако обврзникот за уплатување на придонесот не го исполни налогот-уплатница во смисла на одредбите од ставот 1 на овој член, Службата или поштата ќе ја одбие уплатата во смисла на одредбите од чл. 38 и 60 на Законот за Службата на општественото книговодство.

V. Преодни и завршни одредби

Член 18

Пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување според овој правилник ќе се врши од 1 јануари 1966 година, од кој ден престануваат да се применуваат одредбите од Правилникот за начинот на пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/65) што се однесуваат на пресметувањето и плаќањето на основните придонеси за социјално осигурување.

Пречистениот текст на Правилникот за утврдувањето на основиците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување ги опфаќа Правилникот за утврдувањето на основиците и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/66) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/67 и 21/69, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој правилник и на неговите измени и дополненија.

Бр. 04-3057
19 мај 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
социјално осигурување,
Бранко Вукаловиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за звањата, стручната спрема и овластувањата на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/69, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНАТА СПРЕМА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА

Во членот 15, кој е изменет со членот 13, став 1 наместо зборовите: „точка 3“ треба да стои: „точка 2“.

Во членот 43 одредбата под б) точка 3, која е изменета со членот 27, наместо зборовите: „1000 IKS.“ треба да стои: „600 IKS; управува со бродски машински комплекс до 1000 IKS.“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 28 мај 1969 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративната Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воени единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

интендантскиот водник I класа: Радивојевиќ Милорада Драгољуб;

техничките водници: Дугић Жарка Михајло и Штимац Винка Мијо;

воздухопловнотехничките водници: Ереш Пере Бориша, Јовановић Милана Милосав, Каменић Јосипа Жељко, Петровић Драгољуба Милисав, Славујевић Душана Милан, Смокровић Мате Иво;

водникот за врска: Стијеља Милоша Милорад; за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

артилерискиот водник I класа: Давидовић Радоја Миливоје;

воздухопловнотехничките водници I класа: Ђорђевић Првослава Славољуб, Ђуровић Рајка Драган, Фогедић Рајка Драган, Љајаић Драгутина Стеван, Пешић Тодора Драгољуб, Плесник Франца Павле, Ршумовић Марка Владислав;

инженерските водници I класа: Калембер Николе Бошко, Лукић Милисав Рајко, Мљач Ивана Иван, Попов Боже Витомир, Пунош Драгана Миле; техничките водници I класа: Максимовић Војислава Слободан и Марковић Милића Владимир;

воздухопловнотехничките водници: Божановић Мијата Јован, Светковић Николе Стојанче, Јотић Благоја Обра, Крањц Матије Бруно, Лемо Петра Јаков, Ромић Јована Милан, Стефановић Милана Боривоје, Вукас Раде Мишо;

артилерискиот водник: Радомир Благоја Иван.

Бр. 173
22 декември 1967 година
Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

санитетските полковници: Блажевиќ Јураја Сави и Шпрем Звонимира Тугомир;
ветеринарниот полковник: Думић Ивана Анте;
полковникот на оклопни единици: Ђурановиќ Вукашина Радисав;

пешадиските полковници: Кезеле Ивана Иван, Марић Петра Никола, Омазић Стевана Милутин;
полковникот на правна служба: Мајсторовиќ Ивана Маријан;

потполковникот на оклопни единици: Бартоловиќ Стјепана Фрањо;

артилерискиот потполковник: Борјан Дане Илија;

пешадиските потполковници: Фурлан Марије Рудолф, Интихар Матије Јоже, Јанић Станка Михајло, Кодели Ивана Јанко, Лопичић Пере Јанко, Рашета Дане Јово, Вртар Игнаца Август;

потполковникот за врска: Тепшић Јосипа Васо;
санитетскиот потполковник: Вишнар Матије Фрањо;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

санитетскиот полковник: Брањеш Марка Владимир;

пешадиските потполковници: Арбутина Петра Никола, Божовић Владе Милован, Дуган Стјепана Вјекослав, Хабјан Стјепана Иван, Кокеза Марка Анте, Ковачић Маријана Рикардо;

санитетските потполковници: Гамс Ивана Борис, Геталдић Илка Часлав, Орлић Виктор Радоје;

потполковникот за врска: Коморски Бранка Младен,

техничките потполковници: Крстић Шимуна Жељко, Озимец Блажа Ђуро, Житник Франца Рајко;

артилериските потполковници: Малешевић Миће Петар и Огризовић Проке Никола;

потполковникот на оклопни единици: Марчетић Спасоја Душан;

потполковникот на градежна служба: Раос Мице Бранко;

интендантскиот потполковник: Саламон Игнаца Иван;

инженерискиот потполковник: Сенић Јове Драго;

мајорите на финансиска служба: Анђелковић Живојина Љубиша, Барбарић Анте Боро, Божиновић Станка Милош, Бричић Ивана Антон, Ивановски Тасе Младен, Маџут Душана Стево, Миклеушевић Стјепана Јосип, Млакар Матевжа Франц, Павловић Огњена Милун, Перинић Јосипа Иван;

интендантските мајори: Арбановски Душана Илија, Брегант Алојза Станко, Грум Антона Јоже, Поповић Јове Антоније, Слешко Андреја Јоже, Шутко Стјепана Милко, Зујовић Тале Шабан;

пешадиските мајори: Барбир Мане Пана, Болф Ивана Иван, Ђерић Томе Ристо, Ферфолжа Рафаела Франц Грдиша Томе Стјепан, Илић Шпире Ненад, Јовановић Јеленка Миљасав, Лазић Александар Живорад, Љујић Милоша Велибор, Мишић Андре Добривоје, Павић Андрије Иван, Павић Косте Стево, Пујић Будимира Миодраг, Стаменковић Тасе Јован, Стругар Андрије Павле, Војиновић Раде Милан, Врабец Адалберта Владимир;

санитетските мајори: Беламерић Драге Томислав, Бензија Јуре Јурај, Дракулић Стеве Милорад, Ковачић Антона Антон, Миличић Петра Душанка, Пећанин Даута Даут, Пирц-Коленц Алојза Бреда;

инженериските мајори: Безјак Драгутина Јосип и Пантић Ђирка Милован;

техничките мајори: Букарице Андрије Никола, Булатовић Велише Михаило, Ђуровић Душана Милорад, Глушица Спасе Никола, Гоѓић Мице Јазо, Кузмић Ивана Мијо, Партало Тасе Ђуро, Пешчица Мате Звонко, Радовановић Живорада Мирослав, Стамичар Вилима Мирко;

мајорите на сообраќајна служба: Чулумовић Анте Милан и Мославац Стјепана Иван;

мајорите на оклопни единици: Фурчић Јосипа Јаков и Кершеван Рафаела Милан;

артилериските мајори: Јерић Антона Димитрије и Коглот Лудвика Радован;

мајорот на градежна служба: Кајгана Милана Милан;

мајорите за врска: Медле Јакоба Јаков и Тронтл Блажа Стјепан;

мајорот на административна служба: Ристић Славка Стеван;

пешадиските капетани I класа: Адић Недељка Милован, Брмбота Бује Ђорђе, Цветичанин Луке Раде, Форшчек Алојза Винко, Јовановић Милована Милан, Ивошевић Раде Никола, Јелић Нике Грга, Јовановић Симе Светислав, Казаковић Живојина Милутин, Кнафелц Антона Мирко, Кукавица Ђуре Рајко, Курелић Анте Божо, Мали Антона Станко, Мијатовић Миће Бранко, Младеновски Ђорѓа Љубомир, Недељковић Исидора Виден, Ожболт Ивана Драго, Платиша Петра Милан, Радан Ивана Ђуро, Рутар Антона Антон, Срдан Луке Тодор, Станисављевић Антонија Александар, Стјења Марка Петар, Топо Павла Перо, Урошевић Драгомира Милован, Видак Фрање Антон, Вукадиновић Лазе Милош, Вукмановић Миле Бранко, Вулић Драге Стево, Железник Симона Маријан, Жигић Раде Стево;

интендантските капетани I класа: Алебић Мартина Мате, Аранђеловић Милутина Милоје, Јакшић Јанеза Франц, Мишетић Јуре Анте, Озмец Фрање Стјепан, Стојановић Никодије Будимир, Вујић Илије Гојко;

артилериските капетани I класа: Алексић Дане Јован, Антић Душана Светозар, Блажевски Ђорѓа Славко, Борић Павла Марко, Бугарски Лазара Степан, Чампа Франца Рудолф, Челап Петра Велимир, Јованов Рудолфа Светислав, Јовановић Љубомира Радован, Косовац Илије Живко, Лацковић Карла Јосип, Мандић Васе Милић, Микић Драгомира Властимир, Митић Љубомира Мирослав, Обрадовић Петка Милутин, Орешковић Миле Драгутин, Павлић Ивана Славко, Перхај Алојза Славко, Шћурић Фрање Фрањо, Шошевић Стевана Александар, Урбан Јулије Владимир, Величковић Јована Драгиша, Војинов Ивана Бранко, Вукмановић Јована Милорад, Зорић Томе Илија, Жижич Милосава Милорад;

санитетските капетани I класа: Апић Милована Раденко, Поповић Ристе Јелица, Савић Раде Мара, Срша Јосипа Андрија, Ведрић Јосе Божо, Вранешевић Милана Милорад;

санитетските капетани I класа: Апић Милована Раденко, Поповић Ристе Јелица, Савић Раде Мара, Срша Јосипа Андрија, Ведрић Јосе Божо, Вранешевић Милана Милорад;

инженериските капетани I класа: Бачар Валентина Ладо, Ђапин Марка Љубомир, Ковач Милоша Никола, Лилек Драгутина Бранко, Марковић

Милана Мирослав, Никшић Ивана Звонимир, Першић Николe Јере, Волк Антона Франц;

техничките капетани I класа: Балабан Остоје Ђуро, Барановић Николe Перо, Божићник Ивана Милан, Ђукић Кузмана Александар, Ђурић Душана Реља, Грeго Марина Јерко, Гроздановић Исе Милош, Јелић Милоша Перо, Комазец Лазе Срећко, Лучић Ивана Мирко, Сертић Ђуре Милан, Томић Николe Милан;

капетаните на финансиска служба I класа: Билич Петра Фрањо, Пејан Франца Франц, Чумић Новице Славко, Милевић Стојана Милан, Пејакoвић Иве Андрија, Петровић Петра Лука, Валчић Стјепана Јенаро, Вуковић Јове Гојко;

капетаните I класа на оклопни единици: Бобић Стеве Дане, Божић Радомира Драгутин, Ђељeф Мустафе Реџиф, Николић Косте Душан, Пухар Јосипа Милан, Васиљевић Вука Славко;

капетаните I класа на административна служба: Дамјановић Миле Јово, Ђорђевић Илије Јаков, Колман Јанка Божидар;

капетаните I класа за врска: Ђурковић Стевана Јован, Кнежевић Марка Миладин, Кранжелић Вјекослава Рудолф, Матошић Шиме Мирко, Мирков Димитрија Петар, Прица Данила Милан, Рогољ Петра Рајко, Рукавина Јуре Јосо, Шверко Петра Петар, Жукина Игњаца Стјепан;

капетанот I класа на АВХ одбрана: Јоцић Илије Живојин;

капетанот I класа на правна служба: Мијановић Раде Момчило;

капетаните за врска: Кавчић Едварда Јоже и Маринковић Милана Златимир;

санитетскиот капетан: Шонц Албина Владимир; воениот службеник III класа на административна служба: Спасић Бошка Спасоје;

воените службеници IV класа на административна служба: Чемериќић Ђорђа Боровој и Домениќ Антона Милан;

воениот службеник IV класа на финансиска служба: Ожболт Антона Ирма;

воениот службеник IV класа на административна служба: Пипић Данијела Даница;

воените службеници V класа на административна служба: Биљетина Стеве Божо, Цукјати Франца Франц, Југ Едварда Јосип;

заставникот на сообраќајна служба: Антонијевић Драгомира Радиша;

заставниците на административна служба: Радивојевић Милуна Драгојло, и Сегеди Стевана Стеван;

за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање на условите за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадиските полковници: Бохинц Јанеза Едо, Чубрило Душана Милан, Когој Петра Владо, Креачић Ивана Вјекослав, Радаковић Јове Војислав, Сотлар Алојза Франц, Швигел Ивана Јоже, Трњковић Јове Миле;

полковникот на оклопни единици: Радојевић Радоја Владо;

санитетскиот полковник: Steiner Милана Стјепан;

капетанот на боен брод: Мрвош Стјепана Раде;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

санитетските полковници: Албахари Леона Цила, Бенедик Јанка Станко, Лагиња Ивана Иван;

ветеринарниот полковник: Бадовинац Мате Јосип;

пешадискиот полковник: Ђурашиновић Стеве Жељко, Кајин Јосипа Алојз, Ковач Ђуре Василије;

артилериските полковници: Јапундић Илије Никола и Штула Ђуре Милан;

интендантските полковници: Матаковић Мате Мијо, и Плећаш Симе Јанко;

полковниците на оклопни единици: Опачић Дане Ђуро и Павловић Николe Антоније;

потполковникот на градежна служба: Барац Миховила Иван;

санитетските потполковници: Бедковић Ђуре Владимир, Delyannis Владимира Станко, Граховац Фрање Мира, Пукл-Кавчић Ивана Павла, Шимуновић Стјепана Иван, Вишковић Антуна Вилеам;

пешадиските потполковници: Беламарић Анте Борис, Беровић Шиме Анте, Божић Миле Јово, Черина Ивана Славко, Чимбур Петра Петар, Дамјановић Николe Милорад, Дмитрашиновић Миле Душан,

Дупор Дане Јово, Ђурић Митра Лазар, Фарагуна Јосипа Ђуро, Гудељ Андрије Марко, Кекез Марка Иван, Крпан Алојза Алојз, Лушина Јанеза Јанез,

Лужар Јоже Јоже, Макуц Антона Антон, Мрђа Дамјана Бошкро, Огњановић Милоша Гроздан, Ољачић Светозара Саво, Опалић Стојана Јово, Остојић Бошка Раде, Перовић Миливоја Милоша, Пипић Алојза Фрањо, Саје Јожета Франц, Томљановић Марка Берислав, Вујичић Миле Чедомир;

интендантските потполковници: Ђурковић Стевана Симо и Татић Михајла Милан;

потполковниците за врска: Ероп Милана Младен, Саватовић Милана Душан, Таталовић Саве Милан, Томашевић Ивана Станислав;

потполковниците на оклопни единици: Јаребица Мухарема Изет, Праштало Јове Бошко, Равникар Јоже Андреј, Шурлан Марка Витомир;

Бр. 171

22 декември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
362. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	737
363. Одлука за укинување определени комитети на Сојузниот извршен совет — —	737
364. Решение за износите на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — —	737
365. Наредба за атестирање на тркални лежани	741
366. Наредба за дополнување на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија — — — — —	741
367. Наредба за измена и дополнување на Наредбата за височината на посебаната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — —	742
368. Правилник за утврдувањето на основните и за начинот на пресметувањето и плаќањето на придонесите за социјално осигурување (пречистен текст) — — —	742
Исправка на Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за звањата, стручната спрема и овластувањата на членовите на посада на бродовите на Југословенската трговска морнарица — —	746